

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 236/22), член 109 став (13) од Законот за општата управна постапка* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 12 јануари 2023 година донесе

РЕШЕНИЕ

за уважување на приговор

1. Приговорот на Зеќири Феим од с. Камењане, Боговиње УП2 09-261/22 од 19 декември 2022 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-260 од 29 март 2021 година СЕ УВАЖУВА.
2. Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје да го забрза процесот на реализација на предметното Решение.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Зеќири Феим од с. Камењане, Боговиње до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-261/22 од 19 декември 2022 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-260 од 29 март 2021 година на КЕЦ Тетово, поточно против нереализирано Решение.

Жалителот потенцира дека уплата по Решението е извршена на 5 април 2021 година но сепак нема реализација. Според Електродистрибуција - реализацијата на приклучокот е условена со замена на постоечката преоптоварена трафостаница и реконструкција (нов нисконапонски кабловски извод од истата во должина од 300 метри).

По реализацијата на новиот кабел, корисникот ќе биде приклучен. Во моментот го имаат добиено основниот проект со ревизија за истиот и обезбедена е новата трафостаница.

На седница на Комисијата за постапување по Приговори од 3 јануари 2023 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-261/22 од 19 декември 2022 година со прилог:
 - Доказ за извршена уплата по Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа
 - Одговор на приговор од 30 декември 2022 година

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е основан.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–261/22
12 јануари 2023 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски